



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

Kamelija Turs
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

A- License
13-6271/2

Adress: Filip Vtori Makedonski 5
1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +38923232916 +38978281526

Б Е Л Г Р А Д

Термин: 11 Октомври 2021 | 3 дена / 2 ноќи со автобус | разглед на Белград со водич | Нови Сад

1ден 09.10 (Сабота) СКОПЈЕ - БЕЛГРАД

Поаѓање од Скопје во 02:00 часот (пред VIP хотел наспроти Саем). Куманово 02:45 часот, (бензиска Макпетрол-автопат). Ноќно патување кон Белград со попатни паузи и царински формалности. Пристигање во Белград околу 10 часот. Организиран панорамски разглед на Белград со водич со посета на: Црква „Св. Сава“, Собрание на Белград и Србија, црква „Св. Марко“, споменик на кнез Михајло, стадионот на ФК Црвена Звезда, потоа атрактивниот дел на градот - Дедиње како и куќата на цвеќето каде се наоѓа гробот на Јосип Броз Тито. Пешачки разглед на тврдината Калемегдан и прошетка по најпознатата белградска улица - Кнез Михајлова. Сместување во хотел. Слободно време за одмор или индивидуални активности. Можност за посета на традиционален ресторан на Сакарлија (Опционална вечера) **Ноќевање**.

2ден 10.09 (Недела) БЕЛГРАД - НОВИ САД - БЕЛГРАД

Појадок. После појадокот организирана факултативна посета на Нови Сад. Разглед на градот: Улицата на Јован Ј. Змај, Дунавската улица - пешачка трговска зона, Владичанскиот двор, плоштадот со Градското собрание и католичката црква, Петроварадинската тврдина.. Целодневна посета на Градот. На враќање во попладневните часови, посета на Outlet Indzija. Враќање во хотел. Организирана вечера (факултативно). **Ноќевање**.

3ден 11.09 (Понеделник) БЕЛГРАД - МАКЕДОНИЈА

Појадок. После појадокот одјавување од хотел. Слободно време во центарот на Белград. Заминување кон шопинг центарот Ушче каде ќе имаме слободно време за индивидуални активности.. Во договореното време, поаѓање кон Македонија. Пристигнување во вечерните часови.

Цена по лице:

Hotel 3* 89€ / 5.518мкд

Hotel 4* 99€ / 6.138мкд

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз на наведената релација со туристички автобус
- разглед на Белград со локален водич
- 2 ноќевања со појадок во избран Хотел во Белград;
- организација и реализација на патувањето со лиценциран придружник од агенција;
- посета на шопинг центар Ушче.

Во цената на аранжманот НЕ е вклучено:

- факултативна посета на Нови Сад - 900мкд (пријавување во агенција при резервација / мин. 30 пријавени за реализација);
- Вечера во традиционален ресторан на "Скарлија"
- туристичка такса - 200мкд по лице за цел престој (се плаќа во агенција при резервација / задолжитено);
- здравствено патничко осигурување.

Напомена:

Се патува со лична карта или пасош, вакцинација или пцр / антиген тест за влез и излез

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 40 патници

За овој аранжман може да се патува и со лична карта;

За реализација на факултативата Нови Сад потребно е мин. 30 пријавени лица;

За (SNGL) еднокреветна соба +1.550мкд доплата од цената на аранжманот.

Уплата исклучиво во денари.

За овој аранжман важат Општите услови на патување на КАМЕЛИЈА ТУРС и СКТМ